

Broj 12 God. XXI 04 2018 g. pri merokot e bespl aten

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



:

15 -

1.		01.01.2019	31.12.20193
2.			20193
3.			20197
4.	2018/2019		9
5.				-
6.		-	. 166811
7.		-	. 246712
8.			201913
9.	2018	a	14
10.			15
11.			18

12.	” “,	18
13.		19
14.	-	19
15.	,	20
16.		20
17.	.	21
18.	. 179, . 23	21
19.	2/1-29,	22
19.	141,	22

50 1 3

(
39 1
(
9/10)

.05/02)

. 4/03, 8/06

.08-1540/1
30.11.2018

50 1 3

(
39 1
(
9/10)

.05/02)

. 4/03, 8/06

01.01.2019
31.12.2019

31.12.2019 01.01.2019
29.11.2018 ,

2019

.08-1540/2
30.11.2018 .

2019 ,
29.11.2018 .
.08-1851/2
30.11.2018 .

36

(
.05/02) 21

(
. 4/03, 8/06 9/10),

29.11.2018 ,

36

(,
” . 5/02) 21

(,
“ . 4/03, 8/06 9/10),

29.11.2018

:

01.01.2019
31.12.2019

1

2019

01.01.2019 31.12.2019

2

Р.Бр,	социјално ранливи категории	потреби	%
1.	стари лица без семејна грижа	-потреба од посета на лекар во домашни услови -нередовност во снабдување на храна и лекови -неможност за одржување хигена во својот дом -чуство на осаменост и отфрленост -минимални пензии	1,84
2.	лица со телесна попреченост	-постојани приматели на социјална парична помош -многу малку има запослено лица од оваа група и покрај сите услови кои ги нуди државата, запослувањето на ваквите лица е многу малку	0,87
3.	деца со посебни потреби	-обезбедени со социјална парична помош -потреба од дополнителни услуги	0,20
4.	деца со еднородителски семејства	- не обезбедени со доволно финансиски средства	0,02

	2019 .	2019 ,	
-	:	-----720 000 .	
	:		
1.	-----	1000	3000
2.	(--	1000 3000
3.	-----	1000	3000
4.	-	-----	1000 3000
5.		-----	1000 3000
6.		-----	1000 3000
7.		-----	1000 3000
8.		-----	1000 3000
9.		-----	1000 3000
	,		
	.		
	2019	,	
	a:		

.					
---	--	--	--	--	--

1.							
		12 .					70 000
							70 000
							70 000
							50 000
							20 000
							30 000
2		12 .					30 000
							50 000
						70 000	30 000
						40 000	40 000
3		12 .					50 000
							50 000
							30 000
							10 000
							50 000
							50 000

2019

„
08-1541/1
30.11.2018

(. .95/12, 163/13
42/14)

.130/10
163/13, 26/15, 147/15 31/16)
, 23/11, 80/12,

50 1 3
(
.05/02) 39 1
(
4/03, 8/06 9/10),

2019^o

2019

29.11.2018

.08-1542/2
30.11.2018

36
(
21
(
)
.04/03, 08/06 09/10
29.11.2018

II.

2019^o

I.

2019

-			:		
-	15	15			
-					
-		37	1.		
4.			-		
			-	11	
			2.		
			-		
			-		
			-	6 ()
			-	5	
			3.		
			-		
			-		
		2	4.		
			-		
			-		
			5.		
			-		
			6.		
			-	2	
			-		
		-4 -	-		
			7.		
		-4 -	-		
			8.		
			-		
			9.		
			-		
		"			
		-4 -			
		-4 -	5.		
			-		
		-4 -			
		-4 -			
			20		
			-		
			20		
					" "
					" "

6.

36 1 15
 (.05/02) 21 1
 (. 4/03, 8/06 9/10),
 4 1
 300 10 3.
 (" 23/11, 54/11,
 " 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2
 400.000,00

7.

(" .56/11, 162/12, 95/13, 109/14
 " " 64/15),
 29.11.2018

8.

" " .
 .08-1543/1
 30.11.2018
 .1668

*** 1
 50 1 3
 (.05/02)
 39 1
 (. 4/03, 8/06 9/10) .1668

.102.
 2
 .1668 " "

.08-1544/1
 30.11.2018
 .1668
 29.11.2018

 50 1 3
 (.05/02)
 39 1

(. 4/03, 8/06 9/10)

. . . .2467

2

. . . .2467

“ ”

. 08-1545/1
30.11.2018

. . . .2467

29.11.2018

50 1 3

(.05/02)

. 08-1545/2
30.11.2018

39 1
(„

. 4/03, 8/06 9/10)

:

4 1

(„ “
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2

2019

(„ “ .56/11,
162/12, 95/13, 109/14 64/15) 21 “ ”
(„ “
.04/03, 08/06 09/10),

2019

29.11.2018

29.11.2018

. 08-1546/2
30.11.2018

5

. . . .2467

(„ “
29/2005, 36/11, 41/14 104/15 39/16), 14
1

1

“ ”
“ .13/11) 21

29.11.2018 " .04/03, 08/06 09/10), (,

29.11.2018 .

.08-1547/2
30.11.2018

2019

1

2

3

". "

.08-1546/1
30.11.2018

50 1 3
50 1 3

(.05/02) 39
1
(. 4/03, 8/06 9/10)
:

2018

2018

.5/02), 21 1 36 4 1 6

(. (.

.04/03,08/06 09/10)
29.11.2018 , :

2018

1

2018 :

--

JD0

742114	0	0	4.423.693
0			

JD0

482 120	0	0	4.423.693
0			

2

. 08-1547/1
30.11.2018

. 08-1548/2
30.11.2018

50 1 3

(.05/02) 39 1

. 4/03, 8/06 9/10)
:

(

36
“ . 5/02),
“
21 (,
04/03, 08/06 09/10)

29.11.2018

” ”

” ”

1

29.11.2018

”
”
:

2
26.000

3
19-2461/1 22.06.2005

46/10 183/2011). (. 50/05, 40//10,

.08-1548/1 30.11.2018 2

50 1 3
(1
.05/02) 39
9/10) (. 4/03, 8/06

: (;
)

3

29.11.2018 2 2
.08-1549/2 30.11.2018

4

36
(5 5/2002),
(" 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13,
154/15, 192/15 23/16) 21
, (" , 75%
.04/03, 08/06 09/10)

()
, 50% 25%
, 70% 30%

29.11.2018




()

1,20

5

(),

6

		:
1		250 2
2		150 2
3		100 2

XVIII

600 / 2

XVI, XVII

7

р.број	Катастарски општини	Класа 1/2	Класа 3/4	Класа 5	Класа 6	Класа 7	Класа 8
1	КО-Ангелци	50	40	30	20	15	10
2	КО-Василево	50	40	30	20	15	10
3	КО-Висока Маала	30	20	15	15	10	10
4	КО-Владиевци	50	40	30	20	15	10
5	КО-Доброшинци	50	40	30	20	15	10
6	КО-Градашорци	50	40	30	20	15	10
7	КО-Дукатино	40	30	20	20	15	10
8	КО-Едрениково	40	30	20	15	10	10
9	КО-Нивичино	15	15	10	10	5	5
10	КО-Нова Маала	40	30	20	20	10	10
11	КО-Пиперево	50	40	30	20	15	10
12	КО-Сушево	50	40	30	20	15	10
13	КО-Требичино	20	10	10	5	5	5
14	КО-Седларци	40	30	20	15	10	5
15	КО-Чанаклија	40	30	20	20	15	10
16	КО-Радичево	50	40	30	20	15	10
17	КО-Варварица	20	20	10	10	5	5

8

", 01 2019 .

. 08-1549/1
30.11.2018

* * *

50 1 3

(.05/02) 39

1
(
9/10)

. 4/03, 8/06

.02-182/1 30.03.2017

50 1 3

.02-182/1 30.03.2017

(.05/02) 39

1

29.11.2018

(. 4/03, 8/06
9/10). 08-1550/2
30.11.2018

36

.01-535/1 23.11.2018

“ . 5/02), („ 21

“ („ 04/03, 08/06 09/10)

29.11.2018

.01-535/1

23.11.2018

29.11.2018

” ”

. 08-1551/2
30.11.2018

. . ,

,

.02-182/1**30.03.2017**

1

17 (7)

(“

” . 27/14,

199/14, 27/16, 35/18 198/18) 116 1

8

(“ ”

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 198/18)

21

.02-182/1 30.03.2017

(. 4/03, 8/06 9/10),

2

29.11.2018

. 08-1550/1
30.11.2018

23.11.2018

.01-535/1

1

.01-535/1

23.11.2018

2

3

.08-1551/1
30.11.2018

.08-1552/1
30.11.2018

50 1 3

(

.05/02)

39

1

4/03, 8/06 9/10)

(

50 1 3

(

.05/02)

39

1

(

. 4/03, 8/06 9/10)

29.11.2018

.08-1552/2
30.11.2018

29.11.2018

.08-1553/2
30.11.2018

36 1

(

.05/02)

21

1

4/03, 8/06 9/10),

(

29.11.2018

36 1

(

.05/02)

21

1

4/03, 8/06 9/10),

(

29.11.2018

1

1

2

2

1

:

:

3

2

.08-1553/1
30.11.2018

3

50 1 3
50 1 3

(
.05/02) 39 1
(
4/03, 8/06 9/10)

.08-1554/1
30.11.2018

50 1 3

(
.05/02) 39 1
(
4/03, 8/06 9/10)

29.11.2018

.08-1554/2
30.11.2018

29.11.2018

36 1

(
.05/02) 21 1
(
4/03, 8/06 9/10),

29.11.2018

.08-1555/2
30.11.2018

36 1

(
.05/02) 21 1
(
4/03, 8/06 9/10),

29.11.2018

(1 43 .05/02) 21
 9/10), (. 4/03, 8/06
 29.11.2018 ,

3
 2018 .
 4

.23 2/1-29

“ ”
 . 08-11558/2
 30.11.2018

1
 5.000
 .23 2/1-29

2 1
 .23 2/1-29

36 1 1

3
 2018 .

(1 43 .05/02) 21
 9/10), (. 4/03, 8/06
 29.11.2018 ,

4

“ ”
 . 08-1557/1
 30.11.2018

.141
 1
 5.000
 .141.

36 1 1

2 1
 .141

(1 43 .05/02) 21
 9/10), (. 4/03, 8/06
 29.11.2018 ,

3
 2018 .
 4

.141

“ ”
 . 08-1558/1
 30.11.2018

1
 5.000
 .141.

2 1
 .141